



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕСПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Среда, 23 март 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД XVI

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 28-010, 28-417 и 28-638, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619.

147.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

### Член 1

Со цел за развивање и усогласување на соработката на културните и просветните установи, општествените организации, стручните организации и поединци со странство, се основува Комисија за културни врски со странство, која како орган на општественото самоуправање во областа на културните, просветните и научните врски со странство, ги врши работите определени со оваа уредба.

### Член 2

Комисијата за културни врски со странство (во натамошниот текст: Комисијата) разгледува во целина и на Сојузниот извршен совет и на надлежните сојузни органи на управата им предлага мерки за воспоставање и развивање соработка со странство на полето на културата, просветата и науката и за склучување конвенции и други спогодби за културни врски со странски земји.

Комисијата учествува во склучувањето на конвенции и други спогодби за културна соработка со други земји и врз основа на оклучените конвенции ги утврдува годишните програми за културна соработка на Југославија со странски земји.

Комисијата ги организира односно ги помага културните, просветните и научните акции на нашата земја во странство (приредување на изложби, гостување на уметнички ансамбли, размена на културни, просветни и научни работници и сл.), со цел за запознавање на странството со културните دستигања на народите на Југославија.

Комисијата одлучува за учеството на соодветните организации и одделни граѓани на нашата земја на меѓународни фестивали и други слични приредби на кои учесниците ги репрезентираат своите земји.

Комисијата ги утврдува годишните планови за издавање на публикации за културниот живот на нашата земја наменети за странство.

Комисијата може да им дава мислења и препораки на самостојни установи, организации и поединци со цел нивното учество да се усогласи со остварувањето на програмата за културна соработка на Југославија со странство.

Комисијата во областа на културната соработка со странство врши и други работи што со посебни прописи ќе ѝ бидат ставени во делокруг.

### Член 3

Програмите за културна соработка од ставот 2 на претходниот член му се доставуваат и на Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, кој може на нив да стави приговор. Ако Комисијата не го усвои приговорот, конечна одлука донесува Сојузниот извршен совет.

### Член 4

Комисијата ја сочинуваат претседател, секретар и определен број членови.

### Член 5

Сојузниот извршен совет именува претседател и најмногу пет членови на Комисијата.

Покрај нив во Комисијата влегуваат како членови и лица што ги избираат односно определуваат општествените и стручните организации, установите и органите определени во членот 6 од оваа уредба.

### Член 6

Во Комисијата избираат:

а) по три члена:

— републичките совети надлежни за работите на културата,

— Сојузниот совет за научна работа, и

— Културно-просветниот совет на Југославија;

б) по еден член:

— Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,

— Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија,

— Централниот комитет на Народната младина на Југославија,

— Синдикатот на просветните и научните работници на Југославија,

— Српската академија на науките,

— Југословенската академија на знаностите и уметностите,

— Словенската академија на знаностите и уметностите,

— Универзитетот во Белград,

— Универзитетот во Загреб,

— Универзитетот во Љубљана,

— Универзитетот во Сараево,

— Универзитетот во Скопје,

— Сојузот на ликовните уметници на Југославија,

— Сојузот на драмските уметници на Југославија,

— Сојузот на композиторите на Југославија,

— Сојузот на книжевниците на Југославија,

— Сојузот на музичките уметници на Југославија,

— Сојузот на уметниците на применетите уметности на Југославија,

— Сојузот на филмските работници на Југославија,

— Здружението на филмските производители на Југославија,

— Здружението на издавачките претпријатија и издавачките установи на Југославија, и

— Југословенското здружение на радио дифузијата.

Во Комисијата определуваат по еден член како свој претставник:

— Државниот секретаријат за надворешни работи,

— Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура,

— Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации,

— Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, и

— Националната комисија за Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО).

#### Член 7

Мандатот на членовите на Комисијата трае две години.

Во Комисијата можат повторно да бидат именувани односно избрани или определени членови на кои им истекол мандатот.

#### Член 8

Должноста на член на Комисијата е почесна.

#### Член 9

Комисијата ги врши работите од својот делокруг на седници.

Комисијата полноважно решава ако на седницата присуствува мнозинство на нејзините членови.

Заклучоците се донесуваат со мнозинство на гласовите на присутните членови.

Седниците на Комисијата се одржуваат по потреба, а најмалку двапати годишно.

Поблиските одредби за својата организација и работење ги утврдува Комисијата со деловник, што го донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

#### Член 10

Претседателот се грижи за подготвувањето на седниците на Комисијата, ги свикнува и раководи со нивната работа.

Претседателот ги потпишува заклучоците и другите акти што ги донесува Комисијата на седница.

Претседателот врши и други работи што ќе му бидат ставени во должност со деловникот за работа на Комисијата или со нејзин заклучок.

#### Член 11

Секретарот на Комисијата ги извршува заклучоците на Комисијата и донесува конкретни решенија од нејзиниот делокруг по работите определени со деловникот за работа на Комисијата.

Секретарот се грижи за правилно и благовремено извршување на работите на Комисијата.

Во спогодба со претседателот, секретарот ги подготвува седниците на Комисијата.

Секретарот на Комисијата го назначува Сојузниот извршен совет.

Секретарот е јавен службеник.

#### Член 12

За проучување и давање мислења за одделни прашања од својот делокруг Комисијата формира постојани одбори.

Одборите се формираат од членови на Комисијата, од културни и јавни работници и други стручњаци.

Поблиски одредби за организацијата, за начинот на работата и за работите што ги вршат одборите содржи деловникот на Комисијата.

#### Член 13

Комисијата се грижи програмите за културна соработка и нејзината активност во областа на кул-

турната соработка со странство да ѝ се сторат на годеен начин достапни на јавноста.

Во Комисијата се води евиденција за формите и обемот на културната соработка со странство.

#### Член 14

Средствата за работа на Комисијата се формираат од дотации од сојузниот буџет и од сопствени приходи.

Со средствата од претходниот став Комисијата самостојно располага врз основа на финансискиот план што го донесува таа.

Наредбодавец за извршување на финансискиот план е секретарот на Комисијата.

#### Член 15

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура обезбедува стручна и административна служба за Комисијата.

#### Член 16

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за оснивање Комисија за културни врски со странство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/53).

#### Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 43

16 февруари 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 148.

Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

#### Член 1

Во Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/56 и 6/57) во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Средствата од Општиот инвестиционен фонд, освен ануитетите по дадените заеми од овој фонд, ги прибира, ги води и со нив ракува Народната банка. Овие средства Народната банка им ги става на располагање на Југословенската инвестициона банка, Југословенската селскостопанска банка и на други банки овластени за финансирање на инвестициите од средствата на Општиот инвестиционен фонд, со цел за одобрување заеми за инвестиции и за финансирање без обврска за враќање, согласно со одредбите на сојузниот општествен план и на други сојузни прописи.”

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со посебен пропис на Сојузниот извршен совет ќе се регулира, по потреба, извршувањето на одредбите од овој член.”

#### Член 2

Членот 33 се менува и гласи:

„Народната банка издава упатства за сите општествени инвестициони фондови како се води евиденцијата за собраните средства и дадените заеми.

Сите банки што даваат заеми од општествените инвестициони фондови се должни да ѝ поднесуваат

на Народната банка податоци за користењето на средствата од тие фондови и за наплатените ануитети, на начинот што ќе го определи Народната банка.

Југословенската инвестициона банка издава упатство за начинот на одобрувањето и за условите и начинот на користењето на заемите одобрени од општествените инвестициони фондови. За заемите што се одобруваат во областа на селското стопанство овие упатства ги издава Југословенската селскостопанска банка."

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 50  
15 март 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

149.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД

#### Член 1

Во Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, 6/59 и 48/59) во членот 118 став 1 на крајот на точката 8 точката се заменува со точка и записка и се додаваат две нови точки, кои гласат:

„9) на приходите на застапниците на установа за заштита на авторските мали права што со таа установа не се во работен однос;

10) на приходите на граѓаните од вршењето на нотографски услуги за Сојузот на композиторите на Југославија, ако со тој Сојуз не се во работен однос.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 48  
15 март 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

150.

Врз основа на членот 81 став 1 и членот 82 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/58 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

#### Член 1

Во Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 51/57) по членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Со работата на Заводот управуваат советот и директорот на Заводот во рамките на делокругот и овластувањата определени со оваа уредба.“

#### Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Работите од делокругот на Заводот определен со членот 32 на Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), освен работите што се ставени во делокругот на советот, ги вршат: директорот, заменикот директор, помошникот директор, директорите на сектори, началниците на одделенија, шефовите на отсеци, референтите и други службеници.“

#### Член 3

По членот 3 се додава нова глава Ia со шест нови членови, кои гласат:

#### „Ia. Совет

#### Член 3а

Советот, како колегијален орган на управувањето на Заводот, ги врши следните работи:

1) ги претресува и ги утврдува предлозите на перспективен и годишен план на статистичките истражувања што се вршат на целата територија на Југославија;

2) ја претресува и ја утврдува програмата, содржината и методолошките основи на редовните и вонредни статистички истражувања што се вршат на целата територија на Југославија;

3) од гледиштето на изведувањето на статистички истражувања од сеопштествен интерес и значење дава мислење за статистичките истражувања на републичките заводи за статистика што не се предвидени со плановите од точката 1 на овој член;

4) дава согласност предвидена со членот 23 став 1 точка 2 од оваа уредба;

5) ги определува насоките и донесува заклучоци во поглед на објавувањето на статистичките податоци;

6) ги претресува прашањата за стручното издигање на стручните кадри и донесува заклучоци за тоа;

7) ги претресува прашањата за соработка со меѓународни и други статистички установи и организации во странство;

8) го утврдува предлогот претсметка на Заводот;

9) го утврдува предлогот за систематизација на работните места во Заводот.

#### Член 3б

Советот го сочинуваат претседател и членови, што Сојузниот извршен совет ги именува од редовите на претставници на сојузните државни секретаријати, на секретаријатите на Сојузниот извршен совет и други сојузни органи на управата, установи и општествени организации што ќе ги определи Извршниот совет, како и од редовите на стручњаци и јавни работници.

Директорот на Заводот и директорите на републичките заводи за статистика по својот положај се членови на советот.

#### Член 3в

Претседателот и членовите на советот се именуваат на две години.

Сојузниот извршен совет може да го смени претседателот и членовите на советот и пред истекот на рокот од претходниот став и на јавните места — да именува нов претседател и членови на советот. Новиот претседател и членови на советот остапуваат на должност овозможување време колку уште

требало да трае мандатот на лицата на чии места се дојдени.

#### Член 3г

Претседателот на советот ги подготвува седниците на советот, ги свикува и раководи со нив.

Во случај на спреченост, претседателот на советот го заменува член на советот што ќе го определи претседателот.

#### Член 3д

Советот полноважно решава ако на седницата е присутно мнозинството од неговите членови.

Заклучоците на советот се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови.

#### Член 3е

Советот донесува деловник за својата работа."

#### Член 4

Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи:

„Со работата на Заводот непосредно раководи и го претставува Заводот директорот.“

#### Член 5

Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи:

„Директорот на Заводот им дава согласност за објавување на статистичките податоци на други статистички органи, освен ако тие органи со сојузни прописи се овластени да ги објавуваат тие податоци или се во прашање податоци што се однесуваат на сопствена дејност на одделни установи и стопански организации. Директорот на заводот не може ова свое овластување да го пренесе на други раководни службеници на заводот.“

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, директорот може во случај на подолга отсутност од земјата или спреченост поради болест да го пренесе овластувањето од претходниот став врз свој заменик.“

#### Член 6

По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи:

„Ако директорот на Заводот смета дека заклучоците на советот му се противни на законот или на други прописи, тој е должен за таквиот заклучок веднаш да го извести Сојузниот извршен совет, кој за тоа одлучува.“

Директорот може пред Сојузниот извршен совет да изнесе и други заклучоци на советот донесени по начелни прашања со кои не се согласува и може да бара Извршниот совет да одлучи за тоа.“

#### Член 7

Во членот 23 став 1 точката 2 се менува и гласи:

„2) да им дава согласност на одделни сојузни државни органи и установи за спроведување на вонредни статистички истражувања што се вршат надвор од статистичките органи на целата територија на Југославија, ако на тие сојузни органи и установи со сојузни прописи не им е дадено право да ги вршат тие статистички истражувања.“

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи:

„Против решението за одбивање на давањето согласност од членот 3а точка 4 на оваа уредба може да му се изјави жалба на Сојузниот извршен совет.“

#### Член 8

Називот на главата VII се менува и по него се додава нов член 27а, така што тие да гласат:

„VII. Преодна и завршна одредба

#### Член 27а

До донесувањето на закон за статистиката, статистичките истражувања ги вршат статистичките

заводи, а други органи, установи и организации можат да вршат такви истражувања само ако за тоа се овластени со прописи.

Другите органи, установи и организации што се овластени со прописите, можат да вршат статистички истражувања на целата територија на Југославија само ако таквите истражувања се предвидени со плановите на статистичките истражувања што ги донесува надлежниот сојузен орган, а ако такви статистички истражувања не се предвидени со тие планови, можат да ги вршат само во согласност со Сојузниот завод за статистика.“

#### Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 47  
15 март 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

### 151.

Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54 и 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

#### Член 1

Во Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) членот 34 се брише.

#### Член 2

Во членот 36 ставот 1 се брише.

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 49  
15 март 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

### 152.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АЛЕКСАНДРИЈА

1. Се отвора конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Александрија.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 44  
15 март 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

153.

Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА НЕКОИ ОДБОРИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Во одлуките за именување претседатели и членови на одбори и комисији на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58, 5/59, 21/59, 44/59 и 53/59) се вршат следните измени:

1. Во Одборот за перспективен општествен план, се разрешуваат од функцијата на член на Одборот: Душан Секиќ, секретар на Централниот совет на ССЈ и Војо Николиќ, генерален директор на Југословенските железници, а се именуваат за членови: Љубо Бабиќ, член на Сојузниот извршен совет, Милан Купрешанин, генерал-полковник и Боровоје Ромиќ, секретар на Централниот совет на ССЈ.

2. Се именува за член на Одборот за стопанство Хасан Бркиќ, член на Сојузниот извршен совет и секретар за индустрија.

3. Во Одборот за просвета и култура, се разрешува од функцијата на член на Одборот Хасан Бркиќ, член на Сојузниот извршен совет, а се именуваат за членови: Мома Марковиќ, член на Сојузниот извршен совет и Драгомир Вучиниќ, секретар на Комисијата за културни врски со странство.

4. Се разрешува од функцијата на член на Одборот за организациони и управни прашања Марјан Брецељ, член на Сојузниот извршен совет.

5. Се именува за член на Одборот за економски односи со странство Марјан Брецељ, член на Сојузниот извршен совет.

Р. п. бр. 45  
15 март 1960 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

154.

Врз основа на членот 83 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ**

1. Се основува Совет за туризам (во натамошниот текст: Совет), како стручен совет на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

2. Советот ги разгледува прашањата од областа на туризмот и му дава на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет мислење и предлози за мерки за унапредување на туризмот.

Советот особено дава мислење за нацртите на закони и други прописи од областа на туризмот, укажува на потребата од донесување на тие закони и прописи, укажува на потребата од преземање мерки за унапредување на туризмот и дава мислење за програмата на инвестициите во областа на туризмот, за туристичката пропаганда во земјата и во странство и за другите поважни прашања од областа на туризмот.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет е должен при донесувањето или предлагањето на прописи што ги регулираат прашањата од областа на туризмот, а за чие донесување односно предлагање е овластен тој, да прибави претходно мислење од Советот.

3. Советот го сочинуваат претседател и потребен број членови, што од редовите на претставници на државни органи, установи и организации, како и истакнати стручњаци за прашањата од областа на туризмот, ги именува Сојузниот извршен совет по предлог од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

4. Седниците на Советот ги подготвува, ги свиква и на нив претседава претседателот на Советот.

Во случај на спреченост, претседателот на Советот го заменува член на Советот што ќе го определи сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

5. На седница на Советот можат да се повикуваат и претставници на соодветни сојузни и републички органи на управата, на установи и организации кога се на дневен ред прашања што се од интерес за тие органи, установи односно организации.

6. Материјалите за седниците на Советот ги подготвува и административните и стручните работи за Советот ги врши сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

7. Средствата за работа на советот се обезбедуваат во претсметката на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

8. Советот донесува свој деловник во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

9. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 52  
15 март 1960 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

155.

Врз основа на одредбата од точката 2 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ВО 1960 ГОДИНА ЗА УЧЕСТВО И ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД**

1. Југословенската инвестициона банка и Јуто-словенската селскостопанска банка можат со ко-

рисниците на заеми од Општиот инвестиционен фонд и со нивните гаранти во 1960 година да договараат од банкарските средства кредити за плаќање на обврските спрема Општиот инвестиционен фонд, и тоа за гарантни износи, за учество во трошоците на инвестициите и за разлики меѓу фактичните и претсметковните трошоци на инвестициите.

2. Кредитите од претходната точка можат да се одобруваат најмногу до вкупниот износ од 8 милијарди динари.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиските ќе ги утврди вкупните износи до кои банките од претходната точка можат да одобруваат кредити.

3. Кредитите се даваат со интерес по норма од 6% годишно и со срок за враќање кој не може да биде подолг од една година.

4. Во договорот со корисникот на кредитот ќе се предвидат средствата на корисникот на кредитот односно на гарантот што ќе се употребат за отплата на кредитот, како и правото на банката од овие средства да може да врши наплата на пристигнатиот долг и без претходна согласност од корисникот на кредитот односно од гарантот.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање краткорочни позајмици на корисниците на заемите од Општиот инвестиционен фонд и на нивните гаранти за подмирување на обврските спрема фондот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 54

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

156.

Врз основа на точ. 13 и 18 од одделот II главата XVII и точката 2 од главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ДОМАШНО СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1960 ГОДИНА

1. Од средствата на Општиот инвестиционен фонд Југословенската инвестициона банка ќе им одобрува заеми на стопанските организации што произведуваат товарни моторни возила и автобуси од домашно сериско производство заради обезбедување продажба на тие производи на кредит.

2. Заемите според претходната точка банката може да ги одобрува до вкупниот износ од 8.000 милиони динари, со срок за исплата до 5 години и со интерес по норма од 4% годишно.

3. Стопанските организации од точката 1 на оваа одлука можат производитите наведени во точката 1 од оваа одлука да ги продаваат на кредит под услов купувачот да учествува најмалку со 50% од вредноста на набавката.

4. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиските да донесува, по потреба, поблиски прописи за примена на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 56

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

157.

Врз основа на точката 18 од одделот II главата XVII на Сојузниот општествен план за 1960 година и чл. 4 и 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58 и 25/59), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАЕМИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ГИ ОДОБРУВА ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА УВОЗНА ОПРЕМА

1. Југословенската инвестициона банка ќе одобрува од средствата на Општиот инвестиционен фонд заеми за купување опрема што се увезува во рамките на Спогодбата за регулирање на нерешените финансиски и стопански прашања, од 29 мај 1956 година, склучена со Унгарија.

2. Овие заеми се одобруваат под условите:

1) инвеститорот да учествува во трошоците на инвестициите кај друмските возила со 25%, а кај другата опрема, вклучувајќи ги тука и дамперите, со 10% од вредноста на опремата;

2) рокот за исплата на заемите за лучки кревалки да изнесува до 20 години, за друмски возила до 5 години, за дампери и друга опрема, освен опремата за мелничката индустрија — до 10 години. За опремата во мелничката индустрија рокот за исплата на заемите ќе го утврди Југословенската инвестициона банка според фактичните можности на инвеститорот за отплатување на заемот, со тоа што овој рок да не може да биде подолг од проценетиот рок на амортизацијата за оваа опрема;

3) интересната норма да изнесува 4% годишно.

3. Барањата за заем можат да се поднесат без оглед на височината на пресметковната вредност на инвестициите.

4. Кон барањата за заем, наместо инвестиционата програма, се поднесува документација што треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата, без оглед на вредноста на опремата за која се бара заем.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 53

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

158.

Врз основа на точката 18 одделот II главата XVII на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТИ- ОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОВИЕ СРЕДСТВА

1. Од средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени во одделот II точка 2 под А одредба 8 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1960 година, Југословенската инвестициона банка ќе издвои износ од 1.000 милиони динари и ќе го употреби за давање заеми за продолжување на станбената изградба во рудниците на Јаглен.

2. Југословенската инвестициона банка ќе им дава инвестициони заеми од претходната точка исклучиво на оние рудници на Јаглен чија станбена изградба е финансирана во претходните години од средствата на Општиот инвестиционен фонд, со тоа што првенство да имаат рудниците:

1) што постигнуваат поголемо производство;

2) што ќе понудат најголемо учество во трошоците на инвестициите.

3. Според оваа одлука можат да се даваат заеми со задолжително учество на инвеститорот во трошоците на инвестициите — од најмалку 60%.

4. Поединечни заеми што се даваат според оваа одлука не можат да бидат поголеми од 100 милиони динари.

5. Кон барањето за заем заемобарателите ќе поднесат:

1) потврда за обезбедување на височината на учеството заверена од банката кај која се наоѓаат тие средства;

2) образложение во кој степен влијае станбената изградба врз обемот на производството.

6. На заемите што се даваат според оваа одлука се плаќа интерес по норма од 1%. Најдолгиот срок за исплата на заемот изнесува 30 години, односно колку и векот на траењето на рудникот, ако е овој пократок од 30 години.

7. Барањето за заем може да се поднесе во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Барањето за заем се поднесува во 3 примерка до најблиската филијала или до републичката централа на Југословенската инвестициона банка.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 57

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

159.

Врз основа на чл. 6, 91, 102 и 116 до 118 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56, 16/58, 6/59, 48/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛ- ЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1960 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1959 ГОДИНА

1. Во Одлуката за продолжување на важењето во 1960 година на Одлуката за нормите на данокот на доход за 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59) по точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Данок на доход по норма од бруто приходот се плаќа:

1) на провизиите на застапниците на установа за заштита на авторските мали права што со таа установа не се во работен однос — по норма од 15%;

2) на приходите што граѓаните ќе ги остварат со вршење нотографски услуги за Сојузот на композиторите на Југославија, ако со тој Сојуз не се во работен однос — по норма од 15%.”

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува во целата 1960 година.

Р. п. бр. 55

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

160.

Врз основа на членот 43 од Уредбата за организацијата на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕТО НА МАН- ДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се продолжува траењето на мандатот на членовите на собранијата на сите заводи за социјално осигурување, како и на членовите на собранијата на филијалите на околицките заводи за социјално осигурување и на членовите на одборите на испоставите за социјално осигурување, до новите избори на собранија и одбори што ќе се одржат по донесувањето на нови прописи за организацијата на социјалното осигурување.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 60

15 март 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

161.

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), членот 6 став 2 од Законот за пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/59), членот 2 став 1 точка 3 од Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59) и членот 17 став 2 точка 3 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

## П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ПАЗАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

### I. Општи одредби

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува стручната спрема на пазарните инспектори и службеници од членот 5 став 3 на Законот за пазарната инспекција.

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на старешините на околински пазарни инспекторати и на старешините на организациони единици од членот 11 став 1 и членот 12 став 2 на Законот за пазарната инспекција.

#### Член 2

За пазарни инспектори на Сојузниот пазарен инспекторат, на републичките пазарни инспекторати и на пазарните инспекторати на автономните единици, како и за старешини на околинските пазарни инспекторати, може да биде назначено лице што има висока или виша стручна спрема.

Како стручна спрема во смисла на претходниот став се подразбира, и тоа:

1) како висока стручна спрема — завршен економски, правен, земјоделски, шумарски, ветеринарен или друг соодветен факултет или на нив рамна висока школа, пропишан стаж и положен стручен испит;

2) како виша стручна спрема — завршена виша управна школа или друга соодветна виша школа, пропишан стаж и положен стручен испит.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, за пазарен инспектор, како и за старешина на околински пазарен инспекторат, може да биде назначено и лице што има средна стручна спрема.

#### Член 3

За околински и општински пазарен инспектор, за службеник од членот 5 став 3 на Законот за пазарната инспекција, како и за старешина на организациона единица од членот 11 став 1 или членот 12 став 2 на тој закон, може да биде назначено лице што има средна стручна спрема.

Како средна стручна спрема се подразбира завршено средно економско училиште односно друго соодветно стручно училиште или гимназија, пропишан стаж и положен стручен испит.

#### Член 4

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во спогодба со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, опре-

делува кое друго училиште дава школска спрема во смисла на членот 3 став 2 на овој правилник.

#### Член 5

Како стаж во смисла на чл. 2 и 3 на овој правилник се подразбира време од најмалку две години поминати на работи на промет на стоки и вршење услуги во стопански или општествени организации, како и на соодветни работи во органи на државната управа, во редовни или стопански судови, во јавно обвинителство или јавно правобранителство.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да дава објасненија за тоа кои работи се сметаат како работи на промет на стоки и вршење услуги и како соодветни работи во смисла на претходниот став.

#### Член 6

Како стручен испит во смисла на чл. 2 и 3 на овој правилник се смета положен општ дел од стручниот испит според програмата од членот 16 на Правилникот за стручната спрема на управните службеници и посебен дел од стручниот испит од членот 7 на овој правилник.

### II. Градиво на посебниот дел од стручниот испит

#### Член 7

Градивото на посебниот дел од стручниот испит опфаќа:

1) прописи од областа на стоковниот промет, и тоа:

а) прописи што се однесуваат на прометот на стоки;

б) прописи што се однесуваат на вршењето на услуги во областа на стоковниот промет, како што се трговски, угостителски, туристички, занаетчиски и издавачко-печатарски услуги, услуги на домаќинствата и други слични услуги;

в) прописи со кои се определуваат својствата, квалитетот, обележувањето и пакувањето на стоките и другите услови за производство на стоки и нивно пуштање во промет (прописи за квалитетот на стоките);

2) организација, надлежност, овластувања и меѓусебни односи на органите на пазарната инспекција;

3) метод на контрола и постапка на органите на пазарната инспекција и на пазарните инспектори;

4) основни начела на административно-казнената и кривичната постапка;

5) познавање на стоки;

6) стопанска математика и книговодство во обем колку е потребно за вршење контрола на примената на прописите од областа на стоковниот промет и вршењето на услуги.

Програмата на посебниот дел од стручниот испит ја пропишува сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет според градивото од претходниот став.

### III. Полагање на стручниот испит

#### Член 8

Пазарните инспектори, старешините и службениците од чл. 2 и 3 на овој правилник го полагаат стручниот испит пред испитната комисија што ја определува:

1) за пазарните инспектори на Сојузниот пазарен инспекторат — Секретаријатот на Сојузниот



извршен совет за општа управа, по предлог од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет;

2) за пазарните инспектори на другите инспекторати односно органи надлежни за работите на пазарната инспекција, како и за старешините на тие инспекторати односно органи — републичкиот секретаријат на извршниот совет за општа управа, по предлог од републичкиот државен секретаријат за стоковен промет.

#### IV. Стручно образование на пазарните инспектори

##### Член 9

Согласно со членот 20 од Законот за пазарната инспекција, органите на пазарната инспекција можат да организираат стручни курсеви, семинари и сл. заради образование и стручно усовршување на пазарните инспектори и на старешините на инспекторатите односно на организационите единици што вршат работи на пазарната инспекција.

##### Член 10

Курсевите и семинарите од претходниот член се организираат врз основа на решението што го донесува старешината на органот на управата во чиј состав е службата на пазарната инспекција.

Со решението од претходниот став се определува местото и времето на одржувањето на курсот односно семинарот, условите под кои пазарните инспектори ќе се примаат на курсот односно семинарот, програмата на курсот односно семинарот, и друго.

##### Член 11

Ако е курсот организиран заради подготвување за полагање на посебниот дел од стручниот испит, лицата што го посетувале курсот го полагаат овој испит на крајот на курсот пред соодветната испитна комисија од членот 8 на овој правилник.

Ако курсот го организира сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, лицата што го посетувале курсот го полагаат овој испит пред комисијата формирана според членот 8 точка 1 на овој правилник, без оглед на тоа каде се запослени.

#### V. Преодни и завршни одредби

##### Член 12

Службеник што при преминот во служба на пазарната инспекција е должен според решението за назначување да положи стручен испит за соодветно звање на управен службеник, го полага општиот дел од испитот за тоа звање според програмата на општиот дел од стручниот испит за управни службеници, а посебниот дел од испитот според програмата на посебниот дел од стручниот испит од членот 7 на овој правилник.

##### Член 13

Управните службеници со положен стручен испит што преминуваат од друга служба во служба на пазарната инспекција, ќе полагаат дополнителен испит од градивото на посебниот дел на програмата на стручниот испит од членот 7 на овој правилник.

Службениците што при преминот од некоја друга служба во служба на пазарната инспекција го менуваат звањето, а положиле стручен испит во службата од која преминуваат, ќе полагаат дополнителен испит од градивото на посебниот дел на стручниот испит од членот 7 на овој правилник што не е содржано во градивото на стручниот испит што го положило.

Градивото за полагање на стручниот испит според претходниот став, го определува органот што ја формирал испитната комисија.

##### Член 14

Службениците преведени врз основа на точката 16 ст. 4 и 5 на Упатството за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) што во срок од две години по објавувањето на програмата на посебниот дел од стручниот испит (член 7 став 2) не ќе го положат посебниот испит за признавање на средна стручна спрема, по истекот на тој срок ќе бидат разрешени од должноста на пазарен инспектор односно не ќе можат натаму да вршат работи на пазарната инспекција.

##### Член 15

Во сè друго за пазарните инспектори во поглед на стручната спрема согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Правилникот за стручната спрема на управните службеници.

##### Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручната спрема на инспекторите на пазарите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54).

##### Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 660/1

26 февруари 1960 година

Белград

Државен секретар  
за работите на стоковниот промет,  
Марјан Брецељ, с. р.

#### 162.

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за Сојузниот буџет за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ЈАВНИОТ МЕЃУМЕСЕН АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ ПРИЗНАЕНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИСИ

1. Стопанските организации овластени за превоз на патници на редовните автобуски линии во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај (во натамошниот текст: претпријатијата) го остваруваат надоместокот за извршените превози по повластиците признаени со сојузни прописи (носител на орденот „Народен херој“, на „Партизанска споменица 1941“, „Караѓорѓева ѕвезда со мечеви“, „Бел орел со мечеви“ и „Златна медалја на Обилиќ“ установена во Црна Гора 1851 година, воени инвалиди од војните и други уживатели на инвалидски права по овој основ, народни пратеници на Сојузната народна скупштина и корисници на годишен одмор) со поднесување барање за надоместок до банката кај која имаат жиро сметка.

2. Кон барањето за надоместок од претходната точка, претпријатијата прилагаат:

1) пресметка на надоместокот специфицирана по видови и височина на повластиците со назначување на вкупниот број на продадените повластени билети, на вкупниот износ на полната цена на пре-

возната услуга и на вкупниот износ на повластиците за кои се бара надоместокот;

2) посебни описоци на продадените повластени билети, и тоа посебно за секој вид повластица во кои се внесува: реден број, број на издадениот повластен билет и износ на надоместокот по секој издаден повластен билет.

Списоците од претходниот став се сочинуваат во два примерка од кои еден примерок останува кај банката, а другиот — кај претпријатието заедно со документацијата врз основа на која се направени овие списоци.

3. Претпријатијата се должни повластените билети за кои според оваа наредба остваруваат надоместок да ги издадат посебно за секој корисник.

Повластените билети од претходниот став мораат да ги содржат следните податоци:

(формат 125×88 мм)

„ \_\_\_\_\_  
 (Меѓумесен автобуски сообраќај во НР \_\_\_\_\_)  
 \_\_\_\_\_  
 (печат на претпријатието)

Серија \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Повластен билет

за \_\_\_\_\_  
 по повластица \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (полн назив на повластицата)

Број \_\_\_\_\_ На релација од \_\_\_\_\_  
 до \_\_\_\_\_ км \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 полна цена динари \_\_\_\_\_  
 % на повластицата дин. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 за наплата динари \_\_\_\_\_

и со букви: \_\_\_\_\_

Важи за денот \_\_\_\_\_ Број на седиштето \_\_\_\_\_  
 Час на тргнувањето \_\_\_\_\_

4. Повластените билети ги печатат автобуските претпријатија.

5. Повластениот билет издаден со податоците од точката 3 став 2 на оваа наредба, се испоставува во два примерка со употреба на двојно индиго. Оригиналот од овој билет му останува на претпријатието, а копијата му се издава на корисникот на повластицата.

Повластениот билет се пополнува со мастилен или хемиски патент молив.

6. Кога банката ќе утврди дека барањето за регрес во поглед на пресметката на тој надоместок и потполноста на документацијата е точно, износот на надоместокот му го одобрува на подносителот на барањето на товар на сметката бр. 339587 — Повластици во автобускиот сообраќај според сојузни прописи.

7. Народната банка — Финансиската инспекција на Службата на општественото книговодство е должна најмалку еднаш во три месеци да врши контрола на исправноста на пресметувањето на остварениот надоместок и на точноста на документацијата врз основа на која се врши ова пресметување.

8. Барањето за надоместок претпријатијата го поднесуваат во сроките што спогодбено ќе ги утврдат со банката, а најдоцна до 30-ти во месецот за изминатиот месец.

9. Претпријатието е должно оригиналите на издадените повластени билети со пресметките и списоците од точката 2 на оваа наредба да ги чува

како парични документи. Оригиналите на овие билети мораат да бидат сложени по видови на повластиците и по редот како се внесени во списоците.

10. За извршените превози со повластени билети издадени од 1 јануари до 30 април 1960 година, претпријатијата ќе остварат надоместок според испоставените повластени билети на досегашните образци и врз основа на документацијата пропишана во точката 2 од оваа наредба.

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-7192/1

16 март 1960 година

Белград

Државен секретар  
 за работите на финансите,  
 Никола Минчев, с. р.

### 163.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВНАТРЕШНА ТРГОВИЈА

1. Како стопански организации за внатрешна трговија што можат да ги користат средствата од својот резервен фонд за покривање на разликите меѓу набавните и продавните цени на индустриските стоки според одредбите од Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија се подразбираат сите стопански организации за внатрешна трговија, без оглед дали се занимаваат со промет на стоки на големо или на мало.

2. Како индустриски стоки затечени на запаси во стопанска организација за внатрешна трговија која може да ги користи средствата од својот резервен фонд за покривање на разликите меѓу набавните и продавните цени, се подразбираат стоките затечени на запаси на 1 јануари на односната година, што пред тоа биле набавени непосредно од стопанска организација од која и да е гранка на индустријата што ги произвела во земјата, стоките што биле набавени од трговска организација за промет на стоки на големо, без оглед дали тие произлегуваат од индустриско или занаетчиско производство, како и стоките што биле непосредно увезени од странство или набавени непосредно од увозник.

Средствата на резервниот фонд не можат да се употребат за покривање на разликата меѓу набавната и продавната цена на стоките произведени во рударството или на стоките набавени непосредно од производители од областа на занаетчиството.

3. Средствата на резервниот фонд затечени на 1 јануари можат да се употребат во текот на целата година за покривање на разликите меѓу набавните и продавните цени на стоките затечени на запаси на стопанска организација за внатрешна трговија, ако тие средства не се потрошени за такви и други цели од 1 јануари до моментот на нивното користење.

Како средства затечени во резервниот фонд на 1 јануари односната година се сметаат и средствата што произлегуваат од поранешните години, средствата што се распоредени во тој фонд според за-

вршната сметка за изминатата година, како и средствата на нераспределениот дел од чистиот приход што во текот на годината се распределени и уплатени во резервниот фонд пред живната употреба.

4. Стопанската организација за внатрешна трговија може да ги употреби средствата од својот резервен фонд за покривање на разликите настанати меѓу набавните цени на индустриските стоки затечени на запаси на 1 јануари односната година и постигнатите продавни цени на тие стоки, ако таа разлика настанала:

1) поради тоа што индустриските стоки затечени на запаси на 1 јануари односната година биле набавени порано по цени повисоки од цените по кои стоките од тој вид и квалитет се набавуваат во текуштиот период, така што стоките затечени на запаси да не можат да се продадат ни по набавните цени, та поради продажбата на тие стоки по цени пониски од набавните цени се појавува загуба во височината на разликата меѓу набавните и постигнатите продавни цени;

2) поради тоа што индустриските стоки затечени на запаси се набавени порано по цени повисоки од цените по кои тие се продадени во текуштиот период во кој стопанската организација повеќе не набавува такви стоки, та поради продажбата на тие стоки по цени пониски од набавните се појавува загуба во височината на разликата меѓу набавните и продавните цени.

Како набавни цени, во смисла на претходниот став, се подразбираат цените утврдени врз основа на индивидуалните калкулации, што се состојат од набавни цени фактурирани од страна на добавувачот (продавачот) на односните стоки, наголемени со зависните трошоци (трошоци на допремата на стоките до складот) и со данокот на промет кој не е содржан во цената фактурирана од страна на добавувачот.

5. Средствата на резервниот фонд можат да се употребат според претходните точки на ова упатство само за покривање на разликите меѓу набавните и продавните цени на индустриските стоки затечени на запаси на 1 јануари и продадени во таа година до крајот на месецот изминат пред месецот во кој се употребуваат средствата на резервниот фонд.

6. Стопанската организација што ги употребува средствата на резервниот фонд за покривање на разликите меѓу набавните и продавните цени на индустриските стоки, е должна кога соодветниот износ од резервниот фонд го пренесува на жиро сметката да ѝ поднесе на банката список на односните стоки со следните податоци:

- 1) реден број;
- 2) назив на стоките;
- 3) количина на стоки во единици на мерка, затечена на запаси на 1 јануари односната година;
- 4) набавна цена на стоките по единица на мерка;
- 5) вкупна вредност на стоките по набавни цени (количина на стоките наведена под 3, помножена со цената наведена под 4);
- 6) количина на стоки во единици на мерка, продадена во текуштата година од 1 јануари до крајот на изминатиот месец, односно во времето за кое се врши пресметувањето;
- 7) постигната продавна цена по единица мерка;
- 8) вкупна реализација за продадената количина на стоки (продадената количина на стоки наведена под 6, помножена со продавната цена наведена под 7);
- 9) запаси на непродадени стоки во единици на мерка (количината на стоки наведена под 3, намалена за количината на продадени стоки наведена под 6);

10) вредност на непродадените стоки по набавни цени (количината на непродадени стоки, помножена со набавната цена наведена под 4);

11) вкупно реализација (наведена под 8) и вредност на непродадените стоки (наведена под 10);

12) разлика меѓу вредноста на стоките по набавни цени (наведена под 5) и реализацијата наголемена со вредноста на непродадените стоки (наведена под 11);

Еден примерок на списокот од претходниот став стопанската организација ќе му достави на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите на нејзиното седиште, заради спроведување контрола на правилноста на извршената пресметка и употребата на разликата меѓу набавните и постигнатите цени на односните стоки.

7. Стопанската организација не е должна да му ги врати на својот резервен фонд средствата што од него правилно ги употребила според одредбите на ова упатство.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-6299/1  
16 март 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

164.

Врз основа на членот 20 став 2 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 44/58, 1/59 и 53/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

### У П А Т С Т В О ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАУШАЛЕН НАДОМЕСТОК НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НАД 30% ДО 50% ОД ПЛАТАТА

1. На возачите на моторни возила на органите, установите и организациите, за кои важи Законот за јавните службеници, може во смисла на членот 20 став 2 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници да им се определи паушален надоместок за ненормирано работно време од 30% до 40% од платата ако во текот на месецот поминат од 270 до 290 часови во служба, а над 40% до 50% од платата ако во текот на месецот поминат над 290 до 312 часови во служба.

2. Надоместокот за ненормирано работно време, определен во смисла на претходната точка, може да се исплати само за месецот во кој возачот на моторно возило поминал во служба онолку часови колку што е утврдено во решението за определување на паушалниот надоместок.

Утврдувањето на бројот на часовите поминати во служба заради исплата на надоместокот според претходниот став, се врши врз основа на евиденцијата за времето што го поминале возачите на моторни возила во служба.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-4814/1  
9 март 1960 година  
Белград

Секретар  
за општа управа,  
Војо Биљановиќ, с. р.

## 165.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГУРНОСНО СТАКЛО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Сигурносни стакла за друмски и пливски возила. Дефиниции. Мерки и услови за испорака — — — — — JUS B.E3.701

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 мај 1960 година.

Бр. 14—1148  
14 март 1960 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

## 166.

Врз основа на членот 32 став 1 точ. 1 до 4 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 36/55 и 18/57) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите по надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Народната банка пропишува

### УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ

1. Потрошувачките кредити можат да им се даваат најмногу до следните износи, и тоа:

1) на работниците и службениците во редовен работен однос — до 1/5 од нето износот на личниот доход или платата што ќе ја остварат за времето за кое се дава кредитот;

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/5 од вкупната пензија односно инвалиднина што ќе ја примат за времето за кое се дава кредитот;

3) на лицата на самостојни занимања — до 1/5 од вкупниот износ на кој плаќаат социјално осигурување, за времето за кое се дава кредитот;

4) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — до 1/5 од основницата на која им е извршен облогот со данок на доход за изминатата година односно за текуштата година, ако данокот го плаќаат паушално, пресметана за времето за кое се дава кредитот а намалена за износот на обложениот данок.

2. Потрошувачките кредити за купување индустриски стоки, освен прехранбените артикли и градежните материјали, можат да им се даваат:

1) на работниците и службениците во редовен работен однос, на пензионерите (лични и фамили-

јарни), инвалидите, лицата на самостојни занимања што се социјално осигурени, офицерите, подофицерите и службениците на ЈНА, и тоа:

а) за купување на јоргани, душеци, теписи, текстил од сите видови и конфекција, обувки и кожна галантерија — со срок за враќање до една година; и

б) за купување на други индустриски стоки, со следните срокови за враќање:

— до една година — ако височината на кредитот не го преминува износот на двомесечните примања на заемобарателот;

— до две години — ако височината на кредитот го преминува износот на двомесечните примања на заемобарателот, а најмногу до износот на петмесечните примања;

— до три години — ако височината на кредитот го преминува износот на петмесечните примања на заемобарателот;

2) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — со срок за враќање до една година, без оглед на височината на одобриениот кредит и на намената на користењето.

3. По одобрувањето на потрошувачкиот кредит, а пред неговото добивање, корисниците на кредитот полагаат во готови пари:

1) најмалку 20% од износот на одобриениот кредит за купување на јоргани, душеци, теписи, текстил од сите видови и конфекција, обувки и кожна галантерија;

2) најмалку 10% од износот на одобриениот кредит за купување на други индустриски стоки.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за применување на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/58 и 39/58).

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

О. бр. 283  
15 март 1960 година  
Белград

Народна банка на ФНРЈ

Гувернер,  
Јанко Смоле, с. р.

## 167.

Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/56, 22/58 и 25/59) и членот 34 од Уредбата за Југословенската селскостопанска банка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/58), во согласност со Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Југословенската селскостопанска банка донесува

## ОДЛУКА

ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ИЛИ СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ФОНДОВИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

1. По заемите за инвестиции во областа на селското стопанство што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд, инвести-

торите се должни да учествуваат со сопствени средства во трошоците на инвестициите.

Износот на сопствените средства со кои инвеститорите учествуваат во трошоците на инвестициите, по заемите од претходниот став, се утврдува во проценти од износот на трошоците на инвестиционите работи и на набавките според инвестициониот елаборат.

Процентите на учеството во трошоците на инвестициите изнесуваат:

1) за селскостопанска механизација:	
а) за трактори ДТ-54, ТГ-50, МФ-65 и од 80 КС и појачки со плуг, за камиони, камиони-ладилници, вагони-ладилници и други транспортни средства од 4 тони носивост и од поголема носивост, за механизација за изградба на патишта, за дехидратори, за опрема за сушилници за сливи и за опрема за масларници за маслиново масло — — — — —	25%
б) за комбајни — — — — —	30%
в) за багери и други машини за мелиорации — — — — —	20%
2) за приплоден добиток (домашен и увезен) — — — — —	20%
3) за селскостопански градежни објекти:	
а) за објекти за потребите на сточарството — — — — —	30%
б) за патишта — — — — —	40%
4) за објекти за преработка и доработка на селскостопански производи (вклучувајќи ги сите видови сушари) — — — — —	35%
5) за објекти за складирање селскостопански производи и репродукциони материјали — — — — —	35%
6) за долгогодишни насади (овоштарници и лозја) — — — — —	40%
7) за мелиорации (одводнување, наводнување и агромилиорации) — — — — —	25%
8) за објекти за потребите на рибарството — — — — —	40%
9) за објекти за потребите на градинарството — — — — —	40%

2. За инвестициите во областа на селското стопанство што се финансираат од други општествени инвестициони фондови, или од средствата на сопствените фондови на инвеститорите што можат да се употребат за односниот вид инвестиции, Општиот инвестиционен фонд може да учествува во нивното финансирање само во процентите што се утврдуваат во однос на претсметковната вредност на инвестициите и изнесуваат:

1) за трактори со јачина под 80 КС (освен тракторите ДТ-54, ТГ-50 и МФ-65), селскостопански машини, справи и друга селскостопанска опрема — — — — —	35%
2) за селскостопански градежни објекти (освен објектите за потребите на сточарството и за патишта) — — — — —	20%
3) за изградба и реконструкција на ремонтни работилници, за ремонт и поправка на земјоделска опрема — — — — —	20%
4) за објекти на електрификацијата — — — — —	30%
5) за хмеларници — — — — —	20%
6) за откуп на земјиште од приватни сопственици — — — — —	30%

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за процентите на учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите во областа на селското стопанство што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/59).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 11  
20 февруари 1960 година  
Белград

Југословенска селскостопанска банка  
Централа

Претседател  
на Управниот одбор,  
Крсто Попивоца, с. р.  
Генерален директор,  
Никола Кмезиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена привремена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало, објавен во „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 8/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

#### ИСПРАВКА

**НА СПИСОКОТ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО**

Под редниот број 2, во називот на средството место зборот: »Emulzije« треба да стоји: »Emulzija«.

Под редниот број 5, во називот на средството место зборот: »Mischol« треба да стои: »Mischol«.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, Белград, 5 март 1960 година.

## РЕШЕНИЈА

Бидејќи на досегашниот Управен одбор на Народната банка на ФНРЈ, во смисла на членот 20 во врска со членот 21 став 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54), му истече мандатот, тоа врз основа на членот 18 став 2 од истата уредба во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ УПРАВЕН ОДБОР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ**

Во новиот Управен одбор на Народната банка на ФНРЈ се именуваат, и тоа:

за претседател:  
Берус Анка, член на Извршниот совет на НР Хрватска;

за потпретседател:  
Цунов Ристо, член на Извршниот совет на НР Македонија;

за членови:  
Шоти Пал, потпретседател на Извршниот совет на АП Војводина,  
Шќепановиќ Јефто, сојузен народен пратеник,  
Букајловиќ Бранко, член на Извршниот совет на НР Србија,  
Филиповиќ Крсто, претседател на Одборот за стопанство на Народното собрание на НР Србија,

Балтиќ Милутиќ, член на Извршниот совет на НР Хрватска,

Капетановиќ Хајро, член на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина,

Јелиќ Боривоје, државен потсекретар во Сојузниот завод за стопанско планирање,

Јерман Рико, претседател на Околискиот народен одбор Цеље,

Вујасиновиќ Тодор, претседател на Сојузот на трговските комори на Југославија,

Милер инж. Јован, технички директор на Градежното претпријатие „Градитељ“, Сараево,

Јеремииќ инж. Јефто, секретар на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија,

Сариќ Јуре, директор на Радиоиндустријата, Загреб,

Перхавц Стојан, директор на ТАМ, Марибор,

Чалиќ Душан, секретар на Здружението на претпријатијата на текстилната индустрија.

Според својот положај членови на Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ се гувернерот на Народната банка на ФНРЈ и претседателите на управните одбори на централите за народните републики.

Б. бр. 11  
8 март 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Бидејќи на една половина од членовите на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка, во смисла на членот 12 став 1 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), ѝ истече мандатот, тоа на предлог од соодветните сојузни стопански комори, сојузи на стопанските комори и Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, а врз основа на членот 11 став 2 од истата уредба, во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

I. Во Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка повторно се именуваат досегашните членови, и тоа:

Павлиниќ Антун, член на Извршниот совет на НР Хрватска;

Кириќ Слободан, директор на Претпријатието „Југоелектро“, Белград.

II. За нови членови на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка се именуваат, и тоа:

Манчиќ Пашага, член на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;

Драгосавац Душан, секретар на Сојузната надворешнотрговска комора;

Трибушон инж. Антон, пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Словенија;

Брили Марјан, секретар на Сојузната градежна комора;

Бајалски Ристо, секретар на Сојузот на трговските комори на Југославија;

Фајфер Тоне, претседател на Сојузот на занаетчиските комори на Југославија;

Јакшиќ Никола, потпретседател на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија;

Стефановиќ Александар, директор на Комбинатот на прехранбена индустрија „Серво Михаљ“, Зрењанин;

Милиќевиќ Трипо, директор на Фабриката за азотни соединенија, Горажде;

Раос Анте, генерален директор на Заедницата на Југословенското електростопанство.

III. Се разрешуваат од функцијата член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка, бидејќи им истекло мандатот, досегашните членови: Гуришиќ Блажо, Крајгер Сергеј, Симонич Франц, Младеновиќ Најдан, Фитликовиќ Стојан, Ѓоковиќ Илија, Јеремииќ Јефто, Јовичиќ Миленко, Миливојевиќ Светислав и Миличевиќ Чедомил.

Б. бр. 13  
8 март 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Бидејќи на една половина членови на Управниот одбор на Југословенската селскостопанска банка, во смисла на членот 15 став 1 од Уредбата за Југословенската селскостопанската банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58), ѝ истече мандатот, на предлог од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, а врз основа на членот 14 став 2 од истата Уредба, во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА БАНКА

I. Во Управниот одбор на Југословенската селскостопанска банка повторно се именуваат досегашните членови, и тоа:

Војаниќ Миленко, член на Извршниот совет на НР Србија и

Митевски Методи, член на Извршниот совет на НР Македонија.

II. За нови членови на Управниот одбор на Југословенската селскостопанска банка се именуваат, и тоа:

Ремец Мирко, претседател на Здружниот сојуз на околија Горица;

Јешиќ Светислав, генерален секретар на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ;

Бранковиќ Павле, претседател на Здружниот сојуз на околија Пожаревац; и

Грле Анте, заменик директор на Селскостопанско-индустрискиот комбинат „Белје“.

III. Се разрешуваат од функцијата член на Управниот одбор на Југословенската селскостопанска банка, бидејќи им истече едногодишниот мандат, Љубеј Франц, претседател на Здружниот сојуз на околија Цеље, Ромац Пашко, претседател на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, Милиќевиќ Микан, претседател на Здружниот сојуз на околија Крагуевац и Дебрецин Антун, директор на Земјоделското стопанство Вуковар.

Б. бр. 12

8 март 1960 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на точката IV од Одлуката за Сојузниот институт за рехабилитација („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 30/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За членови на Сојузниот институт за рехабилитација што ги именува Сојузниот извршен совет, се именуваат, и тоа:

Павловиќ Божо, началник на Управата за инвалидски и боречки прашања;

Јовчиќ проф. др Димитрије, професор на Медицинскиот факултет во Белград;

Ристиќ проф. др Јован, професор на Медицинскиот факултет во Белград;

Делиќ проф. др Радован, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје.

Б. бр. 14

8 март 1960 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије” во бројот 12 од 19 март 1960 година објавува:

**Одлука** за посебниот додаток на службениците што вршат функции на Универзитетот, на факултетите на Универзитетот, на уметничките академии и високите училишта;

**Решение** за утврдување на листата на земјоделските стручњаци што се именуваат во комисијата за давање мислење за потребата, можноста и економичноста на предложените агротехнички и агромилиорациони мерки;

**Решение** за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Србија;

**Решение** за именување заменик-секретар на Околската изборна комисија за Изборна околија Земун I;

**Исправка** на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за основавање Институт за поделство во Белград.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине” службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 8 од 2 март 1960 година објавуваат:

**Одлука** за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети во 1960 година;

**Одлука** за распределба на придонесот за кадри во стопанството за 1960 година;

**Одлука** за основавање Комисија за претставки и поплаки;

**Одлука** за посебниот додаток на ректорот и проректорот на Свеучилиштето во Загреб, деканите и продеканите на факултетите на Свеучилиштето во Загреб, ректорите на академиите на уметностите и на директорите на високите школи;

**Одлука** за установување додаток за асистенти од определена специјалност на факултетите на Свеучилиштето и на Високата техничка школа за погонски инженери во Загреб;

**Одлука** за начинот и условите за определување на посебниот додаток на ветеринарните службеници запослени во ветеринарни установи.

Во бројот 9 од 9 март 1960 година објавуваат:

**Решение** за измени во Решението за именување и разрешување членови на Советот за провета;

**Решение** за измени на Решението за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за физичка култура;

**Решение** за измена и дополнење на Решението за поставување постојани судски вештаци кај стопанските судови во НР Хрватска за 1959 година.

Во бројот 10 од 12 март 1960 година објавуваат:

**Правилник** за внатрешното работење во околските, окружните и окружните стопански судови (Судски деловник).

**УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ  
СЛОВЕНИЈЕ**

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројат 9 од 10 март 1960 година објавува:

**Закон** за работните односи на земјоделските работници во приватни земјоделски стопанства;

**Закон** за измена на Законот за подрачјата на околиците и општините во НР Словенија;

**Резолуција** за извештајот на Извршниот совет на Народното собрание на НРС за работата во 1959 година;

**Резолуција** за извештајот на Извршниот совет на Народното собрание на НРС за развојот и проблемите на туризмот, угостителството и општествената исхрана во НРС;

**Одлука** за потврда на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното собрание на НРС;

**Одлука** за разрешување судија на Вишиот стопански суд на НРС и судии на окружните судови, како и за избор на судија на Врховниот суд на НРС и судија на Окружниот стопански суд;

**Наредба** за определување надоместок за припуст на одбрани приплодни пастуви;

**Правилник** за шумскиот ред.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 7 од 8 март 1960 година објавува:

**Правилник** за организацијата и работата на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет;

**Програма** за испитот за звање квалификуван работник од земјоделска струка;

**Програма** за испитот за звање висококвалификуван работник од земјоделска струка;

**Исправка** на XXXII-от конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на градежната оператива.

**СОДРЖИНА:**

	Страна
147. Уредба за Комисијата за културни врски со странство — — — — —	257
148. Уредба за измени на Уредбата за општествените инвестициони фондови — — — — —	258
149. Уредба за дополнение на Уредбата за данокот на доход — — — — —	259
150. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика — — — — —	259
151. Уредба за измени на Уредбата за Југословенската инвестициона банка — — — — —	260
152. Одлука за отворање конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Александрија — — — — —	260
153. Одлука за измени во составот на некои одбори на Сојузниот извршен совет — — — — —	261
154. Одлука за основувањето и работата на Советот за туризам — — — — —	261
155. Одлука за давање кредити во 1960 година за учество и гарантни износи по заемите од Општиот инвестиционен фонд — — — — —	261
156. Одлука за одобрување заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на моторни возила од домашно сериско производство во 1960 година — — — — —	262
157. Одлука за заемите што Југословенската инвестициона банка ги одобрува за набавка на определена увозна опрема — — — — —	262
158. Одлука за височината на средствата од Општиот инвестиционен фонд за изградба на станови за потребите на работниците и службениците на рудниците на јаглен и за условите за употреба на овие средства — — — — —	263
159. Одлука за дополнение на Одлуката за продолжување на важењето во 1960 година на Одлуката за нормите на данокот на доход за 1959 година — — — — —	263
160. Одлука за продолжување на траењето на мандатот на членовите на собранијата на заводите за социјално осигурување — — — — —	263
161. Правилник за стручната спрема на пазарните инспектори — — — — —	264
162. Наредба за начинот и условите за остварување надоместок за повластите во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај признаени со сојузни прописи — — — — —	265
163. Упатство за спроведување на Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија — — — — —	266
164. Упатство за утврдување на условите и мерилата за определување на паушален надоместок на возачите на моторни возила над 30% до 50% од платата — — — — —	267
165. Решение за југословенскиот стандард за сигурносно стакло — — — — —	268
166. Упатство за применување на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници — — — — —	268
167. Одлука за процентите на учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите во областа на селското стопанство што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд и за процентите на учеството на Општиот инвестиционен фонд во финансирањето на инвестициите за кои се одобрени заеми од средствата на други општествени инвестициони фондови или се финансираат од фондовите на инвеститорите — — — — —	268
Исправка на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена привремена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало — — — — —	269